

## БИКУТОП П 4 мм МОСТ

**ОПИС:** Еластомерна хидроизолациона лента за мостови, произведена од високо квалитетна битуменска маса, оплеменета со еластомери (SBS), со влошка од полиестерски филц. Од горната страна е заштитена со ситен минерален посип, а од долната со полиетиленска фолија или друг погоден материјал.  
**СВОЈСТВА:** **БИКУТОП П 4 мм МОСТ** е усогласен со МКС EN 14695 и МКС EN 13707.

КАРАКТЕРИСТИКИ	ЕН МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Видливи недостатоци	МКС EN 1850-1	-	без видливи недостатоци
Влошка	полиестерски филц		
Површинска заштита	ситен минерален посип/полиетиленска фолија		
Должина	МКС EN 1848-1	m	≥ 10
Ширина	МКС EN 1848-1	m	≥ 1
Рамномерност	МКС EN 1848-1	20 mm/10m	одговара
Дебелина на лента	МКС EN 1849-1	mm	≥ 3,6
Водонепропустливост	МКС EN 14694	-	одговара
Сила на кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	N/50 mm	≥ 800/800
Издолжување при кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	%	≥ 40/40
Впивање на вода	МКС EN 14223	%	≤ 2
Содржина на еластомер битумен	МКС У.М8.085	g/m <sup>2</sup>	≥ 3200
Отпорност на високи температури	МКС EN 1110	°C	≥ + 110
Флексибилност на ниски температури	МКС EN 1109	°C	≤ - 20
Цврстина на врска (спој) на 23 °C	МКС EN 13596 мостра према Тип3	N/ mm <sup>2</sup>	на 8 °C ≥ 0,7 на 23 °C ≥ 0,4
Содржина на опасни материи	Анекс ЗА	-	не содржи

**ПРИМЕНА:** **БИКУТОП П 4 мм МОСТ** се применува за хидроизолација на мостови и други бетонски патни сегменти (паркиралишта, подземни гаражи, надвозници, тунели и сл.). Се применува и за изведување на сите видови подземни и надземни хидроизолации, изолација на темели, покриви, тераси, базени.

**ВГРАДУВАЊЕ:** Битуменската лента се вградува со заварување по целата површина и преклоп на лентите 10cm.

**СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ:** Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитени од директно влијание на сонце. Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура ≥ +5 °C.

Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.